

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 252

11 декември 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3909. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2020 година...	2	3914. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Нижеполе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Нижеполе, Општина Битола.....	6
3910. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Малка“ с.Мали Влај Општина Струга.....	3	3915. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Камен дол“, Општина Росоман.....	11
3911. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, с.Алданци.....	4	3916. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4 – стовариште (ладилници за месо) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	11
3912. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерство за одбрана.....	4		
3913. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост.....	5		

	Стр.		Стр.
3917. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Сарај, Општина Сарај.....	11	3921. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на 2x110 kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 400/100 kv- Општина Дебарца до м.в „Чешо глава“ - Општина Охрид.....	13
3918. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес....	12	3922. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите.....	14
3919. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – базалт на локалитетот „Ежево брдо“, Општина Штип и Општина Карбинци.....	12	3923. Одлука за давање согласност на Правилникот за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во една точка за услуги.....	14
3920. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Раштак, Општина Гази Баба.....	12	3924. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година.....	14
		3925. Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал во 2019 година.....	15
		Огласен дел	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3909.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица
- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD\ i\ \text{социјална заштита} = OS\ i\ \times \text{Коефициент } i$$

$$OS\ i = T \times Bg\ i$$

$BD\ i$ социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

$OS\ i$ – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

$Bg\ i$ – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-8733/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусhev**, с.р.

3910.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАЛКА“ С.МАЛИ ВЛАЈ ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерална сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основна цел за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина варовник на локалитетот „Малка“ с.Мали Влај, Општина Струга.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со

електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8191/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3911.

Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, С.АЛДАНЦИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија издадени од „ЕУРОПРОФИЛ“ АД, с.Алданци, бр.02-4591/1 од 22.10.2019 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 22.10.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8472/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3912.

Врз основа на член 18 став (1) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари - објекти, сопственост на Република Северна Македонија, кои се наоѓаат на ул. „Радожда“, КО Радожда, запишани во Имотен лист бр. 106, и тоа:

- КП бр. 805/5, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 70 м2,

- КП бр. 805/9, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 31 м2,

- КП бр. 805/9, зграда бр. 1, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат МЗ 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 12 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 298 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат К 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 338 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат К 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 26 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат МА 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 123 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 4, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат МА 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 10 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 5, намена на зграда Б4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 70 м2,

- КП бр. 805/11, зграда бр. 6, намена на зграда Е13, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ТС2, со површина 16 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9132/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3913.

Врз основа на член 418 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“

бр. 123/07, 158/08, 21/09, 81/09, 69/12, 202/14 и 28/15) во членот 2 во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 3 во ставот 1 зборовите: „Државна лотарија на Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Државна лотарија на Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „на Македонија“ се бришат.

Член 3

Во членот 7 во ставот 1 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народна банка на Република Северна Македонија“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Премиијата на издадените акции е во износ од 6.244.898 ЕВРА според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија.“

Ставот 3 станува став 4.

Член 4

Во членот 8 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Член 5

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9134/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3914.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО НИЖЕПОЛЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Нижеполе за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Нижеполе, Општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 333695м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
131	Нижеполе	Ламја	нива	3
142/1	Нижеполе	Коривче	ливада	4
323	Нижеполе	Коривче	пасиште	6
340	Нижеполе	Коривче	пасиште	6
498/1	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/21	Нижеполе	Чакал	ливада	4
501	Нижеполе	Чакал	ливада	5
497	Нижеполе	Цепен Камен	ливада	4
90	Нижеполе	Ламија	нива	5
315	Нижеполе	Коривче	нива	3
102	Нижеполе	Ламија	ливада	4
122	Нижеполе	Ламија	пасиште	4
439/1	Нижеполе	Цепен Камен	пасиште	6
105/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
105/4	Нижеполе	Коривче	нива	4
440/1	Нижеполе	Цепен Камен	ливада	4
526/7	Нижеполе	Чакал	ливада	5
318	Нижеполе	Ламија	ливада	4
570/4	Нижеполе	Чакал	ливада	5
596/17	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
602/3	Нижеполе	Чакал	ливада	5
602/7	Нижеполе	Чакал	ливада	5
97/1	Нижеполе	Ламија	нива	5
95/1	Нижеполе	Ламија	нива	5
534	Нижеполе	Чакал	ливада	5
462/1	Нижеполе	Чакал	ливада	4
462/2	Нижеполе	Чакал	ливада	4

91/2	Нижеполе	Ламија	овоштарник	3
91/3	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
98/5	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
98/6	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
98/2	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
98/4	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
602/1	Нижеполе	Чакал	ливада	5
602/8	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
94/2	Нижеполе	Коривче	овоштарник	4
91/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
462/3	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/2	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/3	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/8	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/4	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/5	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/6	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
600/9	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/9	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
110/1	Нижеполе	Коривче	овоштарник	4
84/2	Нижеполе	Ламја	овоштарник	4
116	Нижеполе	Коривче	нива	4
89/1	Нижеполе	Ламја	овоштарник	5
89/3	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
89/5	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
89/8	Нижеполе	Ламија	овоштарник	5
506/4	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
506/3	Нижеполе	Чакал	нива	5
89/9	Нижеполе	Ламја	овоштарник	5
89/6	Нижеполе	Ламја	овоштарник	5
89/4	Нижеполе	Ламја	пасиште	5
602/9	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
105/3	Нижеполе	Коривче	овоштарник	4
553/1	Нижеполе	Чакал	ливада	4
121/2	Нижеполе	Ламија	нива	4
121/3	Нижеполе	Ламија	нива	4
121/4	Нижеполе	Ламија	нива	4
121/5	Нижеполе	Ламија	нива	4
121/7	Нижеполе	Ламија	овоштарник	4
121/1	Нижеполе	Ламија	нива	4
506/2	Нижеполе	Чакал	ливада	5
506/5	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/10	Нижеполе	Чакал	ливада	4
446/2	Нижеполе	Чакал	ливада	5
92/3	Нижеполе	Коривче	овоштарник	6
526/1	Нижеполе	Чакал	ливада	5
135/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
321/2	Нижеполе	Чакал	ливада	3
98/1	Нижеполе	Ламија	нива	5
526/5	Нижеполе	Чакал	ливада	5
110/2	Нижеполе	Коривче	овоштарник	4
592	Нижеполе	Чакал	овоштарник	4
441/1	Нижеполе	Чакал	ливада	3
593/6	Нижеполе	Чакал	пасиште	6

442	Нижеполе	Чакал	ливада	3
445/3	Нижеполе	Чакал	ливада	3
445/4	Нижеполе	Чакал	ливада	3
133	Нижеполе	Ламија	овоштарник	7
526/3	Нижеполе	Чакал	ливада	5
94/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
500	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/25	Нижеполе	Чакал	ливада	4
103/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
446/1	Нижеполе	Чакал	нива	4
506/1	Нижеполе	Чакал	нива	5
101/3	Нижеполе	Ламија	нива	4
101/4	Нижеполе	Ламија	нива	4
499/1	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/16	Нижеполе	Чакал	ливада	4
117/1	Нижеполе	Ламја	нива	4
101/1	Нижеполе	Ламија	нива	4
600/17	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/34	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/18	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/19	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/20	Нижеполе	Чакал	ливада	4
117/2	Нижеполе	Ламја	нива	4
117/3	Нижеполе	Ламја	нива	4
596/2	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
526/6	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/26	Нижеполе	Нижеполе	ливада	4
600/35	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/27	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/22	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/23	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/24	Нижеполе	Чакал	ливада	4
554/1	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/30	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/31	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/32	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/28	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/29	Нижеполе	Чакал	ливада	4
96	Нижеполе	Ламија	нива	5
526/2	Нижеполе	Чакал	ливада	5
326/1	Нижеполе	Коривче	нива	3
326/2	Нижеполе	Коривче	ливада	4
499/2	Нижеполе	Чакал	ливада	5
555	Нижеполе	Чакал	ливада	4
603	Нижеполе	Чакал	ливада	5
600/37	Нижеполе	Чакал	ливада	4
94/3	Нижеполе	Коривче	овоштарник	3
94/4	Нижеполе	Коривче	овоштарник	3
527	Нижеполе	Чакал	ливада	4
506/6	Нижеполе	Чакал	нива	5
600/38	Нижеполе	Чакал	ливада	4
528/2	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/4	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/19	Нижеполе	Чакал	ливада	6

528/6	Нижеполе	Чакал	ливада	6
117/4	Нижеполе	Ламија	нива	4
593/3	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/4	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
528/9	Нижеполе	Чакал	ливада	6
128/3	Нижеполе	Коривче	нива	4
528/10	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/12	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/13	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/14	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/5	Нижеполе	Чакал	ливада	6
121/9	Нижеполе	Ламија	овоштарник	4
528/23	Нижеполе	Чакал	ливада	6
596/6	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
445/2	Нижеполе	Чакал	ливада	3
528/3	Нижеполе	Чакал	ливада	6
596/11	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
596/8	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
596/9	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
596/4	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
528/15	Нижеполе	Чакал	ливада	6
596/10	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
526/9	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/25	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/24	Нижеполе	Чакал	ливада	6
596/14	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
600/14	Нижеполе	Чакал	ливада	4
600/1	Нижеполе	Чакал	ливада	4
528/28	Нижеполе	Чакал	ливада	6
526/8	Нижеполе	Чакал	ливада	5
519	Нижеполе	Чакал	ливада	4
526/10	Нижеполе	Чакал	ливада	5
317/1	Нижеполе	Коривче	ливада	3
528/29	Нижеполе	Чакал	ливада	6
106	Нижеполе	Коривче	нива	4
596/12	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
528/30	Нижеполе	Чакал	ливада	6
526/11	Нижеполе	Чакал	ливада	5
143/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
528/1	Нижеполе	Чакал	ливада	6
596/15	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
128/4	Нижеполе	Коривче	нива	4
128/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
596/5	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
105/2	Нижеполе	Коривче	овоштарник	4
111/1	Нижеполе	Коривче	нива	4
114	Нижеполе	Коривче	пасиште	6
130	Нижеполе	Ламија	нива	3
134/1	Нижеполе	Ламија	нива	4
134/3	Нижеполе	Ламија	нива	4
313	Нижеполе	Долга Ливада	нива	4
314/1	Нижеполе	Ламија	градина	4
601	Нижеполе	Чакал	ливада	4
127	Нижеполе	Коривче	нива	4

136	Нижеполе	Коривче	нива	4
123/1	Нижеполе	Коривче	нива	5
129/1	Нижеполе	Коривче	нива	5
112	Нижеполе	Коривче	нива	5
92/1	Нижеполе	Коривче	овоштарник	6
317/2	Нижеполе	Ламија	пасиште	8
120	Нижеполе	Ламија	нива	4
593/2	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/12	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/7	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/8	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/9	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/10	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
593/11	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
319	Нижеполе	Коривче	ливада	4
599/1	Нижеполе	Чакал	лозје	4
599/2	Нижеполе	Чакал	лозје	4
599/3	Нижеполе	Чакал	лозје	4
599/4	Нижеполе	Чакал	лозје	4
599/6	Нижеполе	Чакал	лозје	4
599/8	Нижеполе	Чакал	лозје	4
132	Нижеполе	Ламија	нива	3
121/6	Нижеполе	Ламија	нива	4
322	Нижеполе	Ламија	овоштарник	4
312	Нижеполе	Коривче	нива	4
593/1	Нижеполе	Чакал	пасиште	6
528/26	Нижеполе	Чакал	ливада	6
528/27	Нижеполе	Чакал	ливада	6
316	Нижеполе	Коривче	нива	4
325	Нижеполе	Коривче	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				654931m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9252/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3915.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕН ДОЛ“, ОПШТИНА РОСОМАН

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Камен Дол“, Општина Росоман бр.24-5711/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради пренос на удели кај концесионерот кои поединечно или во збир довеле до промена на управувачкиот пакет во друштвото без претходна писмена согласност на концедентот.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето на локалитетот Камен Дол - Кавадарци бр.19-2747/1 од 7 јуни 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/2006).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9254/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3916.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4 – СТОВАРИШТЕ (ЛАДИЛНИЦИ ЗА МЕСО) КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на објект со намена Г4–стовариште (ладилници за месо) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3081/4	Глуво Бразда	Бучеј	нива	5
Вкупна површина	на земјиштето	во планскиот опфат:		
11382м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9257/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3917.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС КО САРАЈ, ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс КО Сарај, Општина Сарај.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 68809,4м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
10711/8- дел	Сарај	Сарај	Пасиште	3
10712/1-дел	Сарај	Сарај	Пасиште	3
10712/2	Сарај	Сарај	Пасиште	3
10712/3	Сарај	Сарај	Нива	3
10713/1	Сарај	Сарај	Нива	3
10713/2	Сарај	Сарај	Нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			77402,4м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9263/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3918.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, КО ОРИЗАРИ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 847,37м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2381-дел	Оризари-вон г.р.	Порцеланова	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			8635м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9268/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3919.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАЗАЛТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА ШТИП И ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Штип и Општина Карбинци бр.24-3713/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради пренос на удели кај концесионерот кои поединечно или во збир довеле до промена на управувачкиот пакет во друштвото без претходна писмена согласност на концедентот.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – базалт од лежиштето на локалитетот Ежево Брдо, Штип бр.19-2747/2 од 7 јуни 2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/06).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9269/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3920.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛ-
СКИ КОМПЛЕКС КО РАШТАК, ОПШТИНА ГАЗИ
БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б5-хотелски комплекс КО Раштак, Општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1539/3	Раштак	Росов рид	нива	8
1539/7	Раштак	Росов рид	нива	8
1539/8	Раштак	Росов рид	нива	8
1539/9	Раштак	Росов рид	нива	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6011м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9275/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3921.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 2X110 KV ДАЛЕ-
КОВОД СО ПРЕСЕКУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИОТ
110 KV ДАЛЕКОВОД ТС РЕСЕН-ТС ОХРИД ОД НО-
ВОПЛАНИРАНА ТС 400/100 KV- ОПШТИНА ДЕБАР-
ЦА ДО М.В. „ЧЕШО ГЛАВА“ - ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на 2x110

kv далековод со пресекување на постоечкиот 110 kv далековод ТС Ресен-ТС Охрид од новопланирана ТС 400/100 kv- Општина Дебарца до м.в. „Чешо Глава“ – Општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1545 м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
56-дел	Ливошита	Варничар	нива	6
85/2-дел	Ливошита	Попов Дол	нива	5
380/1-дел	Ливошита	Грунца Чешма	нива	5
4-дел	Ливошита	Попов Дол	каменар	0
95/9-дел	Ливошита	Старо Село	нива	6
160/5-дел	Ливошита	Старо Село	нива	5
179-дел	Ливошита	Власејница	нива	6
613-дел	Требениште	Забрдо	лозе	3
5229-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5215/1-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5214-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	4
5213/2-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5213/1-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5212-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5212-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	4
5212-дел	Мешеништа	Редеш	нива	6
5292-дел	Мешеништа	Редеш	нива	7
5191/1-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	4
5178/8-дел	Мешеништа	Редеш	нива	7
5178/9-дел	Мешеништа	Редеш	нива	7
5264/2-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	2
5192-дел	Мешеништа	Редеш	лозе	3
5192-дел	Мешеништа	Редеш	нива	6
5178/7-дел	Мешеништа	Редеш	нива	7
5269/4-дел	Мешеништа	Редеш	пасиште	5
5271-дел	Мешеништа	Редеш	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				154355м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9276/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3922.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА ЗА ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

Член 1

Во Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/19), во насловот на Одлуката зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 1 износот „20.000.000,00 денари“ се заменува со износот „27.000.000,00 денари“, а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во член 2 по точката 7, се додава нова точка 8, која гласи:

„8. Во Општина Кочани се распределуваат 7.000.000,00 денари од средствата за реализација на комунални и инфраструктурни проекти“.

Член 4

Во член 4 по точката 7, се додава нова точка 8, која гласи:

„8. 7.000.000 денари на Општина Кочани за реализација на комунални и инфраструктурни проекти“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9335/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

3923.

Врз основа на член 41 став (3) од Законот за електронско управување и електронски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА И ФОРМИРАЊЕТО НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ ВО АДМИНИСТРАТИВНИ КАНЦЕЛАРИИ ВО ЕДНА ТОЧКА ЗА УСЛУГИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за распределбата и формирањето на надлежните органи во административни канцеларии во Една точка за услуги бр.08/1-4780/1 од 3.12.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9529/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџишев**, с.р.

3924.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.160/19 и 237/19), во делот III, во табелата, во точка 1 потточка 1.2 бројот „14,00“ се заменува со бројот „1,64“ и износот „1.190.000,00“ се заменува со износот „140.000,00“.

Точката 3 се менува и гласи:

3.	Неизмирени обврски за:			
3.1	Пошумување на големи и ерозивни земјишта по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2011 година, Нега со прореди по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2018 година	ЈП „Национални шуми“		8.400.000,00
3.2	Превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба) по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2018 година	ЈП „Национални шуми“		150.000,00
3.3		Шумарски факултет - Скопје		900.000,00

Ставот 6 се менува и гласи:

„Исплатата на средствата за неизмирени обврски за пошумување на голини и ерозивни земјишта по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2011 година од точка 3.1 од табелата, за неа со прореди по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2018 година од точка 3.2 од табелата и превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба) по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2018 година од точка 3.3 од табелата, ќе се изврши согласно договорите склучени помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите“.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9724/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангүшев, с.р.**

3925.

Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 71/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за семе и саден материјал во 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/19) во делот II во табелата износот "1.000.000,00" се заменува со износот "650.000,00".

II

Делот III се менува и гласи:

„Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе се користат за:

Намена	денари
1. Финансиска поддршка за внесување на сорти на земјоделски растенија во производната средина - листа	80,000.00
2. Финансиска средства за постконтрола на партни семе од домашно производство и увезени партни на семе	122,000.00
3. Непозитирени обврски на Управата за семе и саден материјал за извршена постконтрола на партни семе од домашно производство и увезени партни на семе од 2018 година	448,000.00
Вкупно:	650,000.00

III

Делот IV се менува и гласи:

„Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 80.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Испитување на сорти од разни видови на земјоделски растенија на отворено поле и заштитен простор	75,000.00
- Надоместок за работата на Комисијата за национална сортна листа	5,000.00
Вкупно	80 000.00

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 122.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Организирање на постконтрола во опитни полиња на репрезентативен примерок од партин на семе, вклучувајќи и увезени партин на семе	122.000,00
Вкупно	122.000,00

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 448.000,00 денари ќе се користат за:

Намена	денари
- Неподмирен обврски за извршена постконтрола на партии семе од домашно производство и увезени партии на семе од 2018 година	448.000,00
Вкупно	448.000,00

IV

Делот V се менува и гласи:

„Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Исплатата на средствата од оваа програма се врши врз основа на:

а) договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за намените од дел IV став (1) алинеја 1, ставови (2) и (3) од оваа програма и

б) решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намените од дел IV став (1) алинеја 2 од оваа програма.“

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 9826/1
3 декември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангүшев, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019252